



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 јуни 2023 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: мај 2023 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити во мај 2023 година изнесува 5,09% и забележа месечен и годишен раст од 0,01 п.п. и 0,81 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се зголеми на месечно и на годишно ниво за 0,05 п.п. и 0,55 п.п., соодветно и изнесува 1,22%.
- Во мај, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити² изнесува 5,32% и бележи месечно намалување од 0,12 п.п. На годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 1,35 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен пад од 0,30 п.п. и изнесува 1,93%, додека на годишно ниво оствари раст од 1,17 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	5.2022	6.2022	7.2022	8.2022	9.2022	10.2022	11.2022	12.2022	1.2023	2.2023	3.2023	4.2023	5.2023
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	4.28	4.27	4.33	4.34	4.35	4.40	4.41	4.44	4.98	5.00	5.04	5.08	5.09
Корпоративен сектор	3.43	3.44	3.53	3.55	3.59	3.71	3.75	3.84	4.60	4.63	4.70	4.79	4.81
Домаќинства	5.06	5.04	5.08	5.07	5.05	5.03	5.02	5.01	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34
Новоодобрани кредити	3.97	3.99	4.01	4.04	4.09	4.44	4.49	4.83	5.05	5.20	5.26	5.44	5.32
Корпоративен сектор	3.46	3.68	3.57	3.72	3.72	4.36	4.45	5.02	5.19	5.22	5.27	5.53	5.36
Домаќинства	4.53	4.51	4.59	4.49	4.65	4.58	4.55	4.38	4.81	5.18	5.23	5.26	5.25
Вкупни депозити	0.67	0.67	0.67	0.69	0.70	0.74	0.77	0.86	0.93	1.00	1.11	1.17	1.22
Корпоративен сектор	0.87	0.97	0.94	1.03	1.11	1.26	1.30	1.34	1.35	1.75	1.74	1.82	1.92
Домаќинства	0.66	0.65	0.65	0.66	0.67	0.70	0.72	0.81	0.88	0.92	1.04	1.11	1.15
Новопримени депозити	0.76	0.97	0.84	0.92	1.07	1.50	1.27	1.34	1.51	1.71	2.04	2.23	1.93
Корпоративен сектор	1.11	1.53	0.65	0.81	1.08	1.66	1.12	1.09	1.00	1.40	1.10	1.62	1.50
Домаќинства	0.62	0.70	0.92	0.97	1.07	1.45	1.36	1.40	1.71	1.86	2.27	2.34	2.18

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во мај, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,81% и е зголемена за 0,02 п.п. во споредба со претходниот месец. Нагорната промена е резултат на растот на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,08 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута бележат намалување (за 0,09 п.п.). На годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 1,38 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, во мај изнесува 5,36% и оствари месечен пад од 0,17 п.п. Притоа, промената произлегува од намалувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута и на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,68 п.п. и 0,46 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула бележат зголемување (за 0,16 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор забележа годишен раст од 1,90 п.п.



Извор: НБРСМ.


³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор изнесува 1,92%, што претставува месечно зголемување од 0,10 п.п. Растот се должи на зголемувањето кај сите компоненти: каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,12 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), како и на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,02 п.п.). Во споредба со мај 2022 година, оваа каматна стапка е зголемена за 1,05 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор во мај е пониска за 0,12 п.п. на месечна основа и изнесува 1,50%. Од аспект на валутната структура, намалувањето е резултат на падот на каматните стапки на депозитите во странска валута и на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 1,58 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), при остварен раст на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,58 п.п.). Каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор бележи годишен раст од 0,39 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во мај, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,34% и се задржа на истото ниво од претходниот месец, додека на годишно ниво оствари раст од 0,28 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата во мај забележа месечно намалување од 0,01 п.п. и изнесува 5,25%. Надолната промена се должи на падот на каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,28 п.п. и 0,12 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,23 п.п.). Анализирano на годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,72 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата се зголеми за 0,04 п.п. на месечна основа и изнесува 1,15%. Притоа, растот произлегува од зголемувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута и на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), додека каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула бележат минимален пад (за 0,01 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата забележа годишен раст од 0,49 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶ во мај бележи месечен пад од 0,16 п.п. и изнесува 2,18%. Промената во целост произлегува од намалените каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,38 п.п.), во услови кога каматните стапки на депозитите во странска валута остварија раст (за 0,16 п.п.). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка забележа зголемување од 1,56 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јули 2023 година (референтен пресек заклучно со јуни 2023 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.